



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 012  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 009  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 24.10.2012

## СООПШТЕНИЕ

### Сините картони одат во историјата!

Од четврток, 01.11.2012 за сите вработени во 1300 јавни и државни установи, како и во здравствените установи и членови на нивните семејства кои имаат подигнато електронска здравствена картичка од Фондот, нема да им се печатат сини картони, бидејќи ЕЗК практично е доказ за платено здравствено осигурување.

**Активирањето на ЕЗК ќе го прави секој осигуреник на следниов начин,:**

- Откако ќе се подигне ЕЗК, секој осигуреник при првото користење на ЕЗК за прв пат кај матичен лекар, или во аптека или во здравствена установа, осигуреникот внесува 5 бројки (не симболи, не букви, и препорачливо е да не бидат исти бројки)
- Овие бројки ќе треба осигуреникот да ги запомни, бидејќи ќе бидат некој вид на пин односно лозинка за користење на ЕЗК сите наредни пати.



Издавањето на ЕЗК во изминатиот период на ниво на Македонија е претставено во следната табела:

Статус на ЕЗК	Количина
Предадени на осигурениците	65.000
Готови ЕЗК (чекаат за подигање)	133.000

Досега во своите ЕЗК ги подигнале вработените од УЈП, МЕПСО, МК Шуми, АВРМ, дел од МВР, Министерството за одбрана, како и од училиштата, основни и средни, судовите и вработените од локалната или централна власт. Во нареден период ФЗО предвидува изработка и дистрибуција на квартално ниво по 300.000 - 400.000 ЕЗК.

Воедно би сакале да упатиме повик до приватните фирми да достават податоци за сите свои вработени и членови на нивните семејства за ЕЗК до подрачните служби на Фондот. Фондот ги



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 012  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 009  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

повикува сите приватни правни субјекти да земат активно учество во постапката за поднесување на барање за издавање на електронска здравствена картичка.

Согласно Правилникот од Министерството за здравство (службен весник на Р.М бр. 68/2012), цена на чинење за издавање на електронска картичка за здравствено осигурување за различните категории граѓани е следна:

- Сите осигуреници плаќаат по 250,00 денари, освен
- Невработени лица, пензионери со нето пензија до 15.000,00 денари, самохрани родители и деца без родители и родителска грижа до 18 години, како и за лицата осигурени преку нив изнесува 100,00 денари, додека
- За лицата кои се корисници на социјална парична помош и членовите на нивните семејства и лицата корисници на постојана парична помош се бесплатни

Во услови на имање на ЕЗК за осигуреникот кај матичниот лекар ќе се вршат следните проверки:

- При издавање на рецепт за лек на товар на ФЗОМ, избраниот лекар задолжително за лицата кои имаат ЕЗК го евидентира Единствениот здравствен број (ЕЗБО) од електронската здравствена картичка (9- цифрен број сместен во централниот дел на предната страна на истата ), покрај задолжително евидентираниот број на здравствената легитимација на рецептниот образец. Доколку осигуреникот со ЕЗБО нема валидно осигурување тогаш избраниот лекар не смее да издаде рецепт на товар на ФЗОМ.
- За осигурените лица кои имаат пропишана хронична терапија на рецептен образец на кој не е евидентиран ЕЗБО, а во меѓу време добиле ЕЗК, потребно е да им се издадат нови рецептни обрасци на погоре посочениот начин, при што задолжително треба да се понишат претходно издадените.

**За осигурениците со ЕЗК** во приватните и јавните здравствени установи обезбедени се по минимум два читачи за ЕЗК, за секој лекарски тим според карактеристики наведени на web



страната на ФЗОМ (Во изминатитот период читачите ги дистрибуираше Министерството за здравство бесплатно). Од вкупно 10,000 читачи, сеуште има околу 1000 до 1500 во Министерство за здравство, така што оние јавни и приватни установи кои не обезбедиле читач, ќе треба преку соодветните комори да упатат барање и да добијат. Доколку се



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 012  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 009  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

подигнат сите читачи од Министерството за здравство, понатаму болниците, аптеките здравствените установи ќе треба да си обезбедат читачи на сопствен трошок.

**За осигурениците кои немаат ЕЗК** останува досега утврдениот начин на обезбедување на здравствени услуги на осигурениците на товар на ФЗОМ, каде проверката за валидноста на осигурувањето ќе се прави со приложување на сини потврди за платен придонес во аптеките.

**Следните категории осигуреници кои ќе добијат ЕЗК** после јавната администрација се фирмите (во континуитет), невработените (од јануари до април 2013 година) и пензионерите (март-април 2013 година), со што ќе се заокружи воведувањето на ЕЗК и овој процес треба да заврши до јуни 2013 година.

Сите дополнителни информации околу начинот на доставата на барањата за издавање, подигнување на електронски здравствени картички како и потребните обрасци се објавени на web страната на Фондот [www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk) во делот на е-здравство. Дополнителни информации во врска со проектот за начинот на аплицирање и самиот проект за електронска здравствена картичка може да се добијат на следнава емаил адреса: [helpdesk@fzo.org.mk](mailto:helpdesk@fzo.org.mk) или на телефонскиот број: 02 3289-041 и 02 3289-061.

Со почит,  
ФЗОМ